

**КЛИНИКА ЗА
ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И
ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ,
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР,
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ,
ЉУБЉАНА,**

07.03.2016год. до 02.04.2016год.

Др. Марјан Жежоски,
Специјалист инфектолог, ЈЗУ Општа Болница
Борка Талески, Прилеп,
Република Македонија

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ

За време на мојот четиринеделен престој на Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби на Медицинскиот факултет во Љубљана, се запознав со начинот на работа, потребните процедури за дијагностицирање и поставување дијагноза и протоколите кои ги применуваат и одредување на терапијата.

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ

Одредувањето на потребната терапија се врши само по протокол и после добивање на лабораториски и микробиолошки иследувања и медицина базирана на докази.

Давањето на третман од аспект на инфектологијата (антибиотици, хемиотерапевтици, антивирутици, фунгициди и.т.н.) е возможно само после добивањето на микробиолошки, вирусолошки и серолошки резултати.

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ

Овие резултати ги добиваат од клиничката лабораторија за микробиологија, која е најсовремено опремена за бактериолошки, серолошки, вирусолошки и иследувања за габи.

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ

Се запознав со иследувањата,
дијагностиката и третманот на одредени
инфективни болести и синдроми посебно кај
пациенти со имун дефицит, возрасни
пациенти и интравенски корисници на дрога,
кои познавања за овие пациенти ќе ми бидат
од корист во мојата понатамошна секојдневна
работа.

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ

Дијагностицирање и третман на:

- септични артрити,
- ЛГВ (кламидија),
- нокардиоза,
- ХИВ/СИДА,
- вирусни пневмонии,
- терапија на септични состојби,
- фебрилни состојби после трансплантација, и постоперативни фебрилни состојби кај овие пациенти.
- хепатални абсцеси

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ

Присуствував и на предавањата за,

- првото на тема

Actinomyces neuii,

- второто на тема LGV- прв случај
во Словенија.

- третото на тема инфекции со
Зика вирусот

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ

- четвртото предавање беше за најновите сознанија за терапија на пациентите со Norcardioza кај имунодефицитни сосостојби
- петтото предавање беше за пентаглобин во примена на терапија кај септични пациенти

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ

- шестото предавање беше за употреба на вакцината Енцепур за крлежен менингоенцефалитис
- седмото предавање беше за zyvoxid и измени во програмата за вакцинација со пнеумовакс и hrv
- осмото предавање беше за клинички случај со билијарна циста и хепатален апсцес

КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ

Запознавајќи се со овие нови сознанија од инфектологијата видов какви состојби и предизвици не очекуваат во најскора иднина,

- зголемен број на пациенти со намален или изменет имунитет,
- зголемен број на пациенти со хронични болести,
- зголемен број на пациенти болни од условнопатогени агенси.